



# 6<sup>th</sup> MACEDONIAN CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION



11 - 13 November, 2022  
h. Drim, Struga, N. Macedonia



## ABSTRACT BOOK



No resistance to Tenofovir

It is difficult to develop resistance to Entecavir in naïve patients ( $\approx 1\%$ )

"HBV DNA" is suppressed as long as they are used

They regress fibrosis

Long treatment period, difficult to cut especially in advanced stage

Unfortunately, even under effective treatment, HCC can develop.

HBsAg loss is very difficult with current treatments

The treatments we do today in the treatment of CHB are suppressive treatments. Numerous phase studies for functional cure are in progress. Unfortunately, these studies are not promising in the near future. To provide a cure, cccDNA and integrated HBV DNA should be targeted directly and destroyed.

**CHB INFECTION IS A "SUPPRESSABLE" AND "CONTROLLABLE" DISEASE TODAY.**

**РЕЗУЛТАТИ:** Кај 218 (88,9%) спроведена и утврден е терапија. Претходно биле лекувани со Интерферон. Просечната возраст на лекувани пациенти беше 48.1 години, со Г2 вкупно 2 пациенти, со Г3 и 1 пациент со коинфекција Ф1 беше 78 пациенти (35,8%), напредната фиброза или цироза кај 206 (94,5%) лекувани пациенти.

**ЗАКЛУЧОК:** високот процесуарскиот процент на директно делувачки антивирусни лекови за елиминација на ХЦВ.

**КЛУЧНИ ЗБОРОВИ:** хроничен, антивирусни лекови, стабилен

## ТЕРАПИСКИ ЕФЕКТ НА ДИРЕКТНО ДЕЛУВАЧКИ АНТИВИРУСНИ ЛЕКОВИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ХРОНИЧЕН ВИРУСЕН Ц ХЕПАТИТИС

**Б. Тошевски, М. Димзова, М. Гашева, Б. Петреска, Д. Јакимовски, С. Матеска**

Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби-Скопје, Република Северна Македонија

**ВОВЕД:** Хепатитис Ц вирусот (ХЦВ) претставува еден од главните причинители за развој на хроничен хепатитис, цироза на црниот дроб и хепатоцелуларен карцином (ХЦК)

**ЦЕЛИ:** да се утврди ефикасноста на директно делувачки антивирусни лекови (ДААс) кај пациенти со хроничен хепатитис Ц (ХЦЦ)

**МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ:** На Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје, лекувани беа вкупно 245 пациенти со ХЦЦ со ДААс, во тек на 8, 12 или 16 недели. Кај сите пациенти пред започнување на лекувањето направени се комплетни биохемиски истражувања, присуство на анти ХЦВ антитела, одредено е нивото на рибонуклеинската киселина (РНК) на ХЦВ во serum и генотипизација на ХЦВ. Со транзиентна еластографија (ТЕ) утврдувало е присуство на фиброза на црниот дроб (Ф). Ефикасноста на терапијата е проценувана 12та недела по комплетирање на лекувањето, дефиниран како стабилен вирусолошки одговор (СВО), односно отсуство на РНК на ХЦВ со молекуларна дијагностика- полимераза верижна реакција(ПЦР).

## SAFETY AND EFFICACY OF DIRECT ACTING ANTIVIRALS IN THE TREATMENT OF CHRONIC HCV INFECTION

**M. Dimzova, M. Gasheva, S. Matevska, V. Semenakova**

Clinic for Infectious Diseases  
Macedonia

**Introduction:** Approval of direct acting antivirals (DAAs) in the treatment of patients with chronic hepatitis C has dramatically enhanced the outcome of therapy compared to the standard of care of interferon based treatment.

**Aim:** to evaluate the safety and efficacy of DAAs in the treatment of patients with chronic hepatitis C.

**Material and methods:** 245 patients (>18 years old) with chronic hepatitis C were included in the study. The University Clinic for Infectious Diseases in Skopje, Macedonia. The infection was based on clinical presentation and laboratory findings. The diagnosis of chronic hepatitis C was made by the combination of serological markers and molecular methods depending on the genotype. The treatment was initiated with the combination of sofosbuvir and daclatasvir, depending on the genotype. The sustained virologic response (SVR) was defined as absence of detectable HCV RNA in serum at week 12 after completion of treatment.

**РЕЗУЛТАТИ:** Кај 218 (88,97%) пациенти терапијата е комплетно спроведена и утврден е терапискиот ефект. Од нив 55 (25,2%) пациенти претходно биле лекувани со пегилиран интерферон со и без рибавирин. Просечната возраст на лекуваните пациенти беше  $48.19 \pm 19.1$  години, со доминација на машкиот пол од 61,4%. Со висок степен на базална РНК виремија (HVL) беа 48,1 %, со генотип (Г) 1 вкупно 131 пациент (60%), со Г2 вкупно 2 пациенти, со Г3 вкупно 39 (17,8 %), со Г4 вкупно 45 (20,6%) и 1 пациент со коинфекција Г1 и Г3. Без или со минимална фиброза Ф0/Ф1 беа 78 пациенти (35,8%), степен Ф2 утврден кај 37 (16,9%), додека со напредната фиброза или цироза, Ф3 и Ф4 беа 89 (40,8%). СВО е постигнат кај 206 (94,5%) лекувани пациенти.

**ЗАКЛУЧОК:** високиот процент на СВО, 94,5% од лекуваните пациенти, директно делувачки антивирусни лекови ги сврстува во потентна терапија за елиминација на ХЦЦ.

**КЛУЧНИ ЗБОРОВИ:** хроничен хепатитис Ц, директно делувачки антивирусни лекови, стабилен вирусолошки одговор

## SAFETY AND EFFICACY OF SOFOBUVIR BASED THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFECTION

M. Dimzova, M. Gasheva, B. Toshevski, B. Petreska, D. Jakimovski, S. Matevska, V. Semenakova-Cvetkovska, M. Bosilkovski

Clinic for Infectious Diseases and Febrile Diseases Conditions, Skopje, North Macedonia

**Introduction:** Approval and utilization of direct-acting antivirals (DAAs) in the treatment of patients with chronic hepatitis C virus infection have dramatically enhanced the sustained virologic response (SVR) in the treated patients compared to the suboptimal SVR rates and significant adverse effects of interferon based treatments.

**Aim:** to evaluate the safety and efficacy of Sofosbuvir based regimens in the treatment of patients with chronic hepatitis C virus infection.

**Material and methods:** A prospective study of 44 chronic HCV-infected adults (>18 years old) without decompensated cirrhosis was conducted at the University Clinic for Infectious Diseases in Skopje. Diagnosis of chronic HCV infection was based on detection of HCV RNA in serum or plasma with Abbott m 2000 with lower detection limit of 15 IU/ml. The patients were treated with the combination of sofosbuvir + either daclatasvir or ledipasvir or velpatasvir depending on the genotype for 12 weeks. All patients were evaluated for sustained virologic response at post treatment week 12 (SVR12), and all

adverse events were monitored during treatment and follow-up period.

**Results:** Genotype (GT) 1 was predominant at 68.18% followed by GT 3 at 22.72%, GT 4 at 6.82% and GT 2 with 2.27%. For Z = 5.78 and p<0.001(p = 0.000) HCV RNA 4<sup>th</sup> week of therapy has significantly lower values compared to HCV RNA at baseline. For Z = 4.54 and p<0.001(p = 0.000) HCV RNA 12<sup>th</sup> week of therapy was significantly lower compared to HCV RNA 4<sup>th</sup> week of therapy. Overall 97.7% of the patients achieved SVR12 (n = 43/44). Most notable complaints were headaches and malaise at 4.55% each, while 56.82% of the patients had no side effects at all.

**Conclusion:** Sofosbuvir-based regimens in the treatment of patients with chronic HCV infection were highly efficacious with excellent safety and tolerability.

**Key words:** chronic hepatitis C, DAAs, sofosbuvir, sustained virologic response, genotype

вирусолошки одговор (СВО) 12 недели проценета со одредување на вирусното со молекуларна дијагностика-полимеразна транскрипционна кинетика (RT-PCR). РЕЗУЛТАТИ: кај 218/245 (88,97%) пациенти со хепатит C се успешно лекувани со DAAc и терапијата со DAAc е комплетно спроведена кај 206/218 (94,5%) пациенти. Кај 68/245 (27,5%) пациенти имаше комплетна резултативност, а кај 177/245 (72,5%) пациенти имаше не-комплетна резултативност. Најголемиот број на пациенти имаше комплетна резултативност кај 66/68 (95,5%) пациенти. Најголемиот број на пациенти имаше не-комплетна резултативност кај 63/66 (95,45%) пациенти. Не е веројатно да имаше корелација помеѓу ефикасноста на терапијата со DAAc и степенот на цироза (р = 0.6664).

**ЗАКЛУЧОК:** третманот со DAAc при пациентите со хепатит C и цироза покажува висока ефикасност и комплетна резултативност при ХЦВ инфекцијата, како и кај пациентите со хепатит C и цироза.

## ЕФИКАСНОСТ НА ТЕРАПИЈА СО ДИРЕКТНО ДЕЛУВАЧКИ АНТИВИРУСНИ ЛЕКОВИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТИС Ц И ЦРНОДРОБНА ЦИРОЗА

**Б. Петреска, Б. Тошевски, М. Димзова, М. Гашева, Д. Јакимовски, С. Метеска**

ЈЗУУ Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби-Скопје, Р.С.  
Македонија

**ВОВЕД:** Хепатитис Ц вирусот (ХЦВ) е еден од причините на хроничен хепатитис, црнодробна цироза и хепатоцелуларен карцином.

**ЦЕЛИ:** да се утврди ефикасноста на терапијата со директно делувачки антивирусни лекови (ДААс) кај пациентите со хроничен хепатитис Ц (ХЦВ) кои имаат црнодробна цироза.

**МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ:** направена е ретроспективна анализа на вкупно 245 пациенти со ХЦВ лекувани на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби-Скопје со ДААс. Кај сите пациенти дијагнозата на ХЦВ инфекцијата беше потврдена со одредување на присуството на антиХЦВ антитела, нивото на вирусното оптоварување ХЦВ RNA во serum и генотипизација и направени беа комплет биохемиски истражувања. Степенот на напреднато црнодробното оштетување дефинирано како црнодробна цироза беше одредуван со транзиентна еластографија со скоп F4(>12,5kPa), како и serumски биомаркери APRI (>1,5) и FIB4(>1,5). Пациентите беа лекувани со ДААс во тек на 8,12,16 или 24 недели со или без рибавирин. Ефикасноста на терапијата дефинирана како стабилен вирусолошки одговор (СВО) 12 недели проценета со одредување на вирусното со молекуларна дијагностика-полимеразна транскрипционна кинетика (RT-PCR).

## OVERVIEW OF TREATED PATIENTS WITH DAA'S - SINGLE CENTER STUDY

**B. Todorovska, F. Licoska Josifovska, M. Genadieva Dimitrovska, S. Meteska**

University Clinic for Gastroenterology "Ss. Cyril and Methodius", Skopje, Macedonia

**INTRODUCTION:** 50-85% of patients with chronic hepatitis C develop cirrhosis which leads to the progression of the disease and increased risk for hepatocellular carcinoma. The prevalence of chronic hepatitis C worldwide is 0.5 - 2.3% of the world's population and the prevalence of cirrhosis is 1,5 - 1,8%. The directly acting antivirals (DAA's) have an overall efficacy rate above 95%. **OBJECTIVE:** To evaluate the efficacy of antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C and cirrhosis. **MATERIAL AND METHODS:** This retrospective study, 79 patients with chronic hepatitis C and cirrhosis were treated with DAA's. Patients in the study were divided into two groups: one group received DAA's alone and the other group received DAA's + ribavirin. The primary endpoint was sustained virological response (SVR) at 12 weeks after treatment completion. The secondary endpoints were the rate of cirrhosis improvement and the rate of complications.

Elbasvir (Zepatier), the other group of 21 patients received Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir (Qurevo) + Dasabuvir (Exviera) and the last group of 19 patients received Sofosbuvir/Velpatasvir (Epclusa). All patients before starting treatment were analyzed for: genotype, viral load, assessment of liver function and assessment of liver fibrosis using shear wave elastography. Overall treatment of all groups of patients lasts 12 weeks. Undetectable levels of HCV RNA levels 24 weeks after the end of treatment was considered as SVR. **RESULTS:** Males were dominating, 67.1% of patients were men and 32.9% were women. A mean age of patients was 45.3 years. SVR was achieved in 75 patients (94.9%), 38 of patients (97.4%) were in the Zepatier group, 18 (85.79%) in the Qurevo/Exviera group and 19 patients (100%) in the Epclusa group. Mild fatigue (at few patients) were reported as side effects. **CONCLUSION:** There was a high rate of SVR among chronic hepatitis C patients treated with DAA's of 94.9%.

**Keywords:** Chronic hepatitis C, DAA's, sustained virologic response

evaluated sustained virologic response (primary endpoint).

**Results:** Among 245 patients, 218 completed period after end of treatment. Group I had mean age of 55±13 and domination of male sex of 67.1%. Group II had mean age of 46±13 and domination of female sex of 52.9%. SVR was registered in 14 patients (43%) in group II. Genotype 1 infection was 62% in group I and 62% in group II. SVR was achieved in 159 (94%) in group II. Renal function was evaluated in both groups. We didn't find any statistically significant differences between the groups. We didn't find any statistical differences between the groups.

**Conclusion:** DAA's therapy in patients with chronic hepatitis C has good effectiveness. DAA's showed no significant effect on deterioration of renal function.

**Keywords:** hepatitis C, chronic kidney disease

## SAFETY AND EFFECTIVENESS OF DIRECT-ACTING ANTIVIRALS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C AND CHRONIC KIDNEY DISEASE

D. Jakimovski<sup>1,2</sup>, M. Dimzova<sup>1,2</sup>, M. Gasheva<sup>1</sup>, N. Kuzmanovski<sup>1</sup>, B. Petreska<sup>1</sup>, S. Mateska<sup>1</sup>, K. Poposki<sup>1,2</sup>, A. Stamenkovska<sup>3</sup>, K. Spasovska<sup>1,2</sup>, K. Kapsarov<sup>1</sup>, B. Toshevski<sup>1</sup>

<sup>1</sup>University Clinic for Infectious Diseases and Febrile Conditions, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia

<sup>2</sup>Faculty of Medicine, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia

<sup>3</sup>Public Health Institution General Hospital - Gevgelija

**Introduction:** Chronic kidney disease (CKD) patients are prone to hepatitis C virus (HCV) infection due to treatment methods like hemodialysis and kidney transplantation. Additionally, HCV-infected patients have a 23% greater risk of CKD compared to uninfected patients.

**Objectives:** To evaluate the effectiveness and safety of direct acting antivirals (DAAs) available in CKD patients with HCV infection in North Macedonia.

**Material and methods:** In this retrospective study conducted at the University Clinic for infectious diseases and febrile conditions in Skopje, 245 patients were enrolled from 2015 to 2020. Patients with chronic hepatitis C that were treated with DAAs and had completed treatment were stratified into 2 groups. Group I had verified CKD as comorbidity, group II was without. Renal function was evaluated at the beginning and during the treatment. We

## ДЕ РИТИС СООДНОС КАЈ ПАЦИЕНТИ С ЧЕПАТИТИС Б

С. Матеска, М. Гашева, Б. Тошевски, К. Попоски, М. Димзова

ЈЗУ УКлиника за инфективни болести, Факултет, Скопје, Р.С. Македонија

**Вовед:** Соодносот помеѓу серумскиот аланин трансаминаза (AST) и аланин трансаминаза (ALT) во пациентите со хроничен вирусен хепатит Б е повеќе од 50 години. Кај хроничен вирусен хепатит Б предвидува долгочарни компликации.

**Цел:** Да се утврди дали De Ritis-овиот сооднос е користен како предиктивен маркер за прогноза на течение на болеста при пациенти со хроничен хепатитис Б.

**Материјали и методи:** Наглавок: Установа за инфективни болести, УКлиника за инфективни болести, Скопје, Р.С. Македонија. Пациент со хронична хепатитис Б беше реализирани лабораториско и детекција на ХБВ ДНК со полимераза вербална детекција (ПВД).

Беше групирани во две групи со различна степен на хепатитис Б вирусна инфекција- инактивна хепатитис Б (ХХБ).

patients received Ombitasvir/ (Exviera) and the last group of (Epclusa). All patients before type, viral load, assessment of using share wave elastography. lasts 12 weeks. Undetectable d of treatment was considered 67.1% of patients were men ents was 45.3 years. SVR was (97.4%) were in the Zepatier group and 19 patients (100%) ients) were reported as side SVR among chronic hepatitis

virologic response

## DIRECT-ACTING ANTIVIRALS IN CHRONIC HEPATITIS C AND

N. Kuzmanovski<sup>1</sup>,  
menkovska<sup>3</sup>,

ile Conditions, 1000

iversity in Skopje, 1000

lija

ts are prone to hepatitis C  
e hemodialysis and kidney  
have a 23% greater risk

of direct acting antivirals  
in North Macedonia.

study conducted at the  
conditions in Skopje, 245  
with chronic hepatitis C  
treatment were stratified  
y, group II was without.  
uring the treatment. We

evaluated sustained virologic response (SVR) at week 12 after treatment as primary endpoint.

**Results:** Among 245 patients, 218 completed DAAs treatment and follow up period after end of treatment. Group I included 49 patients, with mean age  $55 \pm 13$  and domination of male sex of 65%. Group II included 169 patients with mean age of  $46 \pm 13$  and domination of male sex of 60%. High viral load of HCV RNA was registered in 14 patients in group I (28%) and 83 out of 169 (43%) in group II. Genotype 1 infection was detected within 49% in group I and 62% in group II. SVR was achieved in 46(94%) patients in group I and 159 (94%) in group II. Renal function did not show deterioration in both of the groups. We didn't find any statistical significance between the two groups.

**Conclusion:** DAAs therapy in patients with chronic hepatitis C and CKD has good effectiveness. DAAs showed good safety profile and did not affect deterioration of renal function.

**Keywords:** hepatitis C, chronic kidney disease, DAAs efficacy

## DE RITIS СООДНОС КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТИС Б

**С. Матеска, М. Гашева, Б. Тошевски, Б. Петреска, Д. Јакимовски,  
К. Попоски, М. Димзова**

ЈЗУ УКлиника за инфективни болести и фебрилни состојби, Медицински  
факултет, Скопје, Р.С. Македонија

**ВОВЕД:** Соодносот помеѓу серумските нивоа на аспартат трансаминаза (AST) и аланин трансаминаза (ALT) е описан од Де Ритис пред речиси 50 години. Кај хроничен вирусен хепатитис, покачениот сооднос AST/ALT предвидува долгорочни компликации, вклучително и фиброза и цироза.

**ЦЕЛ** Да се утврди дали De Ritis-овиот (ACT/ALT) сооднос може да се користи како предиктивен маркер за проценка на пациенти инактивни носители и пациенти со хроничен хепатитис Б.

**МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ:** Направена беше проспективна студија на Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби- Скопје на 51 пациент со хронична хепатитис Б вирусна инфекција. Кај сите пациенти беа реализирани лабораториско-биохемиски и серолошки анализи, како и детекција на ХБВ ДНК со полимераза верижна реакција. Пациентите беа групирани во две групи согласно критериумите на EASL (European Association for the Study of the Liver) и тоа пациенти со хронична хепатитис Б вирусна инфекција- инактивни носители (ИН) и пациенти со хроничен хепатитис Б (ХХБ).

**РЕЗУЛТАТИ:** Од 51 пациент, 29 (56.9%) беа од машки пол, а 22 (43.1%) од женски пол. Од вкупниот број на пациенти, инактивни носители беа третман со хепатопротектив, супо 35 (68.63%) пациенти, додека 16 (31.37%) беа со хроничен хепатитис Б. ден од појава на симптомите Средната возраст на пациенти ИН изнесуваше  $37.97 \pm 11.22$  години, а на пациентите со ХХБ  $46 \pm 13.10$ . Кај пациентите ИН, средната вредност на активност (ALT-1370U/L, AST-7 АСТ изнесуваше  $24.68 \pm 9.88$  U/L, додека кај пациентите со ХХБ  $32.06 \pm 15.84$  U/L. Кај пациентите ИН изнесуваше  $33.14 \pm 22.07$  фебрилен пик, по направен Со дополнителни инвестирање и верификација во третманот се додаде и фебрилен наредните 4 дена дир.бил-476/358umol/l, по пациентите со ХХБ за De Ritis-овиот сооднос.

**ЗАКЛУЧОК:** На соодносот АСТ/АЛТ можат да влијаат повеќе фактори од кои дел се и неинфекцивни. Потребни се дополнителни истражувања за да може да се направи дискриминација помеѓу пациенти ИН и пациенти со ХХБ.

**КЛУЧНИ ЗБОРОВИ:** хроничен хепатитис Б, инактивни носители, ХБВ ДНК, аспартат трансаминаза, аланин трансаминаза.

**Заклучок:** Клиничкит хепатитис Б бараа пациентите. Конкоми пролонгирала хоспитализација.

**Клучни зборови:** Х

## ХОЛЕСТАТСКА ФОРМА НА ХЕПАТИТИС Б И КОИНФЕКЦИЈА СО САРС КОВ- 2 ВИРУС – ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ

Д. Трајановски<sup>1</sup>, А. Бајрами<sup>1</sup>, М. Босилковски<sup>2,3</sup>, Д. Јакимовски<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>ЈЗУ Општа болница-Куманово

<sup>2</sup>УК за Инфективни Болести и Фебрилни Состојби – Скопје

<sup>3</sup>Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје

**Вовед:** Хепатитис Б е инфективно заболување кое се карактеризира со зафаќање на паренхимот на црниот дроб. Употребата на коркотикостероидна терапија во акутна фаза, како и инфекција со Сарс КоV-2 вирус можат да бидат причина за дополнително хепатално оштетување.

**Цели:** Опис на клиничко-биохемиски карактеристики на пациент со холестатска форма на акутен Б хепатитис и коинфекција со Sars-CoV-2

**Приказ на случај:** Пациент на 58 годишна возраст беше третиран во тек на 5 дена од страна на матичен лекар со кортикостероидна терапија поради малаксаност и гадење. Поради појавана жолтило по кожата и склерите, бтиот ден од почеток на симптомите е упатен за преглед на Инфективно одделение во ОБ Куманово. Реализирани се биохемиски анализи (ALT-1161U/L, AST-503U/L), вк. бил/дир. бил-269/187umol/l како и серолошки маркери за вирусен хепатитис, при што е потврден акутен Б хепатитис. Пациентот беше хоспитализиран и поставен на

од машки пол, а 22 (43.1%) ги, инактивни носители беа а со хроничен хепатитис Б,  $37.97 \pm 11.22$  години, а на ИН, средната вредност на пациентите со ХХБ  $32.06 \pm 22.07$  изнесуваше  $33.14 \pm 22.07$ . De Ritis-овиот сооднос кај ХХБ  $0.82 \pm 0.32$ . За  $p=0.710$  помеѓу пациентите ИН и

лијаат повеќе фактори од ителни истражувања за да пациенти ИН и пациенти со

инактивни носители, ХБВ за.

## И КОИНФЕКЦИЈА УЧАЈ

<sup>1,3</sup>, Д. Јакимовски <sup>2,3</sup>

Скопје  
етодиј"-Скопје

кој се карактеризира  
дроб. Употребата на  
ако и инфекција со  
полнително хепатално

ики на пациент со  
ија со Sars-CoV-2

беше третиран во  
стероидна терапија  
лтило по кожата и  
тен за преглед на  
ни се биохемиски  
 бил- $259/187\text{ umol/l}$   
ри што потврден  
и подаден на

третман со хепатопротектив, супортивна и витаминска терапија. На 23тиот ден од појава на симптомите дојде до потенцирање на холестазата со: вк.бил/дир.бил-484/266umol/l и перзирирање на трасаминазната активност (ALT-1370U/L, AST-790U/L) при што во терапија е вклучено урсодезоксихолична киселина и ламивудин. На 48иот ден регистриран е фебрилен пик, по направен PCR потврдена Sars-CoV-2 инфекција. Со дополнителни инвестигации беше реализиран РТГ на бели дробови - верифицирана десностррана бронхопневмонија, при што во третманот се додаде и цефалоспорин од третагенерација. Беше фебрилен наредните 4 дена, кислородно независен, иктеричен со вк.бил/дир.бил-476/358umol/l, по што следеше литичен пад на температурата, со трансаминазна активност (ALT-217U/L, AST-266U/L). На 53тиот ден со вк.бил/дир.бил-307/134umol/l, потоа 63тиот ден вк.бил/дир. бил-110/65umol/l и трасаминази (AST-49U/L, ALT-61U/L). Испишан на ден 70 од почеток на тегобите, аниктеричен во добра општа состојба.

**Заклучок:** Клиничките манифестиации кај холестатска форма на хепатитис Б бараат подолготраен хоспитален третман и следење кај пациентите. Конкомитантна инфекција со Сарс КоV-2 вирус можеби го пролонгирала хоспиталниот престој.

**Клучни зборови:** Хепатитис Б, COVID19, Ламивудин

HEPATITIS  
VIRAL

## OXIDATIVE STRESS IN COVID-19: A PREDICTIVE TOOL FOR CLINICAL OUTCOME AND DIFFERENTIATION BETWEEN MODERATE AND SEVERE PATIENTS

D. Zendelovska<sup>1</sup>, E. Atanasovska<sup>1</sup>, M. Petrushevska<sup>1\*</sup>, K. Spasovska<sup>2</sup>, M. Stevanovikj<sup>2</sup>, K. Kapsarov<sup>2</sup>, D. Jakimovski<sup>2</sup>, K. Grozdanovski<sup>2</sup>

<sup>1</sup>University of Ss Cyril and Methodius, Faculty of Medicine, Institute of Preclinical and Clinical Pharmacology and Toxicology, Skopje, Republic of North Macedonia

<sup>2</sup> University Clinic for Infectious Diseases and Febrile Conditions, Skopje, Republic of North Macedonia

**Introduction:** Oxidative stress (increased reactive oxygen species and reactive nitrogen species) presents an important pathway that contributes to numerous inflammatory pathological processes, including COVID-19 disease.

**Objectives:** We have investigated the clinical alterations and correlation between the oxidative stress index (OSI) and clinical laboratory parameters (CRP, LDH, neutrophil to lymphocyte ratio, platelets to lymphocyte ratio, D-dimer, blood gas analyses, Vitamin D, VEGF, IL-6, IFN-γ, CD4+, CD8+) in hospitalized COVID-19 patients.

**Methods:** Oxidative stress parameters (PAT and d-ROMs) and clinical laboratory parameters were determined at admission and/or 7 days after hospitalization.

**Results:** All patients at admission had altered clinical parameters and increased oxidative stress index. In the moderate group, a good correlation ( $R^2 = 0.7400$ ,  $p < 0.05$ ) was found between OSI and PLR, D-dimers and LDH at admission and 7 days after hospitalization. The oxidative stress index correlated well with vitamin D, INF-γ, IL-6, CD4+, CD8+ and the absolute CD8 cell number on admission ( $R^2=0.7635$ ,  $p < 0.05$ ). Vitamin D deficiency (15.37 ng/mL ± 2.81) was observed at admission in the severe group, accompanied by increased levels of IL-6 (295.3 pg/mL ± 40.06), INF-γ (1.603 pg/mL ± 0.134), VEGF (546.8 pg/mL ± 124.2) compared to non-infected individuals. All patients had low partial pressure of oxygen, although it didn't show statistically significant difference between the two groups.

**Conclusion:** In summary, all investigated clinical parameters including oxidative stress index were strongly altered in severe COVID-19 patients and could be used as supportive tools that help to distinguish patients at risk for developing severe/ critical COVID-19 which are urgently needed in medical decision making in order to establish proper treatment strategies and hopefully reduce the disease mortality.

## IL-6 AND VEGF-D AS BIO

Zh. Shopova<sup>1</sup>, T. Arsov<sup>2</sup>, A. C.  
A. Petlickovski<sup>2</sup>, T. Brnjacevs

<sup>1</sup>University Clinic for Infectious Medicine, "Ss. Cyril and Method Macedonia

<sup>2</sup>Institute of immunobiology and Medicine, "Ss. Cyril and Method Macedonia

Over the last 2 years mankind faced a pandemic of a new viral disease. This viral disease is characterised by high mortality, with a great variation from mild infection to very severe acute respiratory syndrome (recovery, hospitalization, fatal outcome).

We analysed the levels of IL-6 and VEGF-D in different forms of COVID-19 in a group of patients with COVID-19 at the University Clinic for Infectious Diseases over a period of one month. The study included 29 patients who had a fatal outcome and 29 patients who had a mild outcome. The patients who had a fatal outcome in the "mild COVID-19" included 29 patients who had a fatal outcome and 29 patients who had a mild outcome. The patients who had a fatal outcome in the "mild COVID-19" included 29 patients who had a fatal outcome and 29 patients who had a mild outcome.

7 days and were discharged from the hospital. The mean IL-6 level of 264.4 pg/ml was significantly higher than the mean IL-6 level of 100 pg/ml in the COVID-19 group, compared to the mean IL-6 level of 100 pg/ml in the COVID-19 group ( $p < 0.05$ ). IL-6 levels above the upper limit of the normal IL-6 range (up to 7 pg/ml) were statistically higher than the mean IL-6 level of 100 pg/ml. The VEGF-D level of 685.4 pg/ml was significantly higher than the VEGF-D level of 153-642 pg/ml in the COVID-19 group slightly above the upper limit of the normal VEGF-D range (153-642 pg/ml).

Our results indicate that both IL-6 and VEGF-D are elevated in patients who may be at a higher risk for developing severe COVID-19 with a fatal outcome. Larger studies are needed to evaluate the efficacy of pharmacological inhibition of IL-6 and VEGF-D in the treatment of severe forms of COVID-19.

## АКУТНА МИЕЛОИДНА ЛЕУКЕМИЈА И КОВИД-19: ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ

А. Стаменковска<sup>1</sup>, М. Хасипи<sup>2</sup>, М. Јанеку Карталова<sup>2</sup>,  
М. Велеска<sup>3</sup>, С. Богоева Тасевска<sup>2</sup>, Д. Јакимовски<sup>2</sup>, К. Капсаров<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Општа болница со проширена дејност, Гевгелија

<sup>2</sup>УК за Инфективни болести и фебрилни состојби, Медицински Факултет,  
Скопје

<sup>3</sup>Општа болница со проширена дејност „Борка Талески”, Прилеп

Иако сите популациони групи подеднакво се зафатени, пациентите со хематолошки заболувања и Ковид-19 инфекција, претставуваат здравствен предизвик поради поголемиот ризик за развој на тешка клиничка слика, компликации и повисок морталитет.

**ЦЕЛ:** Приказ на терапискиот пристап кај пациент со акутна миелоидна леукемија во фаза на ремисија и подготовка за алогена трансплантирање кој добива КОВИД-19.

**ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ:** Се работи за 68 годишен пациент со акутна миелоидна леукемија во фаза на ремисија, кај кој во тек на трета консолидациона терапија и подготовка за алогена трансплантирање од несроден донор, доаѓа до покачување на телесната температура и назална конгестија, поради што хемотерапијата е прекината. Со назофарингеален брис за полимераза-верижна реакција за SARS CoV-2, беше потврдена Ковид-19 инфекција. Со оглед на здравствената состојба на пациентот која е поврзана со зголемен ризик за прогресија на ковид инфекцијата и развој на тешка клиничка слика, како и влошување на основната хематолошка болест вториот ден од појава на симптомите кај пациентот еднократно се аплицирани моноклонални антитела и започнат антимикробен терапија, антимикотична и антивирусна терапија со Ремдесивир во тек на 5 дена. За време на лекувањето кај пациентот не дојде до значителен пораст на параметрите на инфламација, беше нотирана умерена редукција во тромбоцитната лоза, додека останатите лабораториско-биохемиски параметри беа во граница на референтни вредности. Вториот ден од хоспиталниот престој кај пациентот доаѓа до значително клиничко подобрување и повлекување на субјективните тегоби, а шестиот ден на контролен назофарингеален брис за SARS CoV-2 е добиен негативен резултат, по што е завршено болничкото лекување на Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби.

**ЗАКЛУЧОК:** Хематолошките пациенти поради супресија на имуниот систем од хемотерапија и основното хематолошко заболување, бараат континуирано следење и модифицирани стратегии за лекување. Терапискиот пристап кај овој пациент резултираше со поволен клинички

тек на болеста, оздравување и продолжување на понатамошни

**Клучни зборови:** АМЛ; Ковид-19

## CLINICAL OUTCOME IN HOSPITALISED PATIENTS WITH COVID-19 AND DIABETES

K. Poposki, M. Bosilkovski, K. Gjorgjevska, B. Joksimovic, A. Osmanagic, D. Jashari, University Clinic for Infectious Diseases Cyril and Methodius, Republic of North Macedonia

**Objectives:** The aim is to describe the clinical characteristics of hospitalised patients with diabetes mellitus type 2 and COVID-19 infection in association with the clinical outcome.

**Material and Methods:** This single-center study included 200 consecutive patients admitted to the University Clinic for Infectious Diseases Cyril and Methodius between March and June 2020. The primary end point was the survival rate at day 28 of hospitalisation. The secondary endpoints were the survival group with non-survivors and the association with primary and secondary risk factors for mortality.

**Outcomes:** The estimated prevalence of diabetes mellitus type 2 among hospitalisations during this period was 27.8%. Of the total patients, 27.8% were with diabetes mellitus type 2. On admission, 156 patients (78%) had COVID-19 infection. A total of 93 patients (46.5%) died during hospitalisation. The estimated mortality rate was 27.8%. The mortality rate was significantly higher in patients with diabetes mellitus type 2 compared to those without diabetes (OR 3.07 [1.36, 6.91]) and LDH (OR 1.31 [1.01, 1.61]).

**Conclusions:** Diabetic patients admitted to the hospital with COVID-19 tend to have high mortality rate. Socioeconomic status, age, not completed vaccination and comorbidities are independent risk factors for lethal outcome, irrespective of diabetes status.

**Keywords:** covid-19, diabetes, outcome

тек на болеста, оздравување и брзо негативизирање што му овозможи продолжување на понатамошниот третман на основното заболување.

**Клучни зборови:** АМЛ; Ковид-19; Ремдесивир; Моноклонални антитела;

## CLINICAL OUTCOME IN HOSPITALISED PATIENTS WITH COVID-19 AND DIABETES

K. Poposki, M. Bosilkovski, K. Grozdanovski, Z. Shopova, I. Vidinic, B. Joksimovic, A. Osmani, D. Jakimovski, D. Georgievska

University Clinic for Infectious Diseases, Faculty of Medicine, University of Ss Cyril and Methodius, Republic of North Macedonia.

**Objectives:** The aim is to describe the phenotypic, biological and clinical characteristics of hospitalised patients with COVID-19 and diabetes, and the association with the clinical outcome of the patients.

**Material and Methods:** This single-center, retrospective study was conducted on 200 patients. The primary endpoint was death observed within day 7, 14 and beyond day 14 of hospitalisation, and secondary objective was to compare the survival group with non-survival group. The variables that demonstrated significant association with primary endpoint were subject to multivariate binary logistic regression analysis.

**Outcomes:** The estimated prevalence was 17.87% of the total COVID-19 hospitalisations during this period ( $n=1119$ ). The majority of the patients were with diabetes mellitus type 2 with a median age of 67 years and BMI of 27.8 kg/m<sup>2</sup>. On admission, 156 patients (78%) presented with severe/critical illness. A total of 93 patients (46.5%) met the primary endpoint, with most deaths occurring within day 7 of hospital stay. Non-survival group showed significantly higher levels of leucocytes count, more pronounced lymphopenia, higher CRP, LDH and D-dimer levels. Multivariate analysis identified four independent risk factors associated with death: age (OR 1.05 [1.01, 1.09]), severity of disease at admission (OR 0.22 [0.07, 0.65]), COVID-19 vaccination status (OR 3.07 [1.36, 6.91]) and LDH levels (OR 1.00 [1.002, 1.008]).

**Conclusions:** Diabetic patients admitted to hospital for COVID-19 infection tend to have high mortality rate. Severity of disease at admission, advanced age, not completed vaccination and increased LDH levels are independent risk factors for lethal outcome, irrespective of diabetes status.

**Keywords:** covid-19, diabetes, outcome, risk, severe

## ASSESSMENT OF SEVERITY SCORING INDEXES IN MORTALITY PREDICTION OF SEVERE COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA

K. Spasovska<sup>1</sup>, K. Grozdanovski<sup>1</sup>, G. Rangelov<sup>1</sup>, Z. Milenkovic<sup>1</sup>,  
M. Cvetanovska<sup>1</sup>, K. Kapsarov<sup>1</sup>, N. Kuzmanovski<sup>1</sup>, D. Jakimovski<sup>1</sup>,  
K. Kasapinova<sup>2</sup>, E. Atanasovska<sup>3</sup>

<sup>1</sup> University Clinic for Infectious Diseases and Febrile conditions, Skopje, R.N. Macedonia

<sup>2</sup> University Surgery Clinic "St.Naum Ohridski", Skopje, R.N.Macedonia

<sup>3</sup> Institute of Preclinical and Clinical Pharmacology and Toxicology, Skopje,

R.N.Macedonia

Introduction: community acquired pneumonia (CAP) is a leading cause of morbidity and mortality worldwide. Approximately 8-36% require treatment in the intensive care unit (ICU) due to disease severity.

Aim of the study: to asses the capacity of severity scoring indexes to predict the mortality of severe CAP.

Methods: the study included 129 adult patients with CAP hospitalized at ICU of the University Clinic for Infectious Diseases in Skopje during a 3-year period. Primary outcome variable was 30-day in-hospital mortality. Demographic, clinical and biochemical parameters were recorded and seven severity scores were calculated: Charlson comorbidity Index, CURB 65, SCAP at admission, SAPS II and APACHE II after 24 hours, MPM and SOFA score during the first 48 hours. Receiver Operating Curve (ROC) analysis was performed and areas under the curve (AUC) were calculated for all analyzed severity indexes to evaluate their capacities to predict the mortality.

Results: the mean age of studied patients was 61 year and 66,7% were males. An overall mortality was 43.4%. Charlson Comorbidity Index has higher value in non-survivors and it was associated with a poor outcome. All scores had significantly increased values among non-survivors, except CURB-65 that had similar results in both groups, with no statistical significance with the outcome. AUC for all scores had close values, ranging from 0.714 for APACHE II to 0.755 for SCAP. The highest AUC showed MPM and SOFA score when calculated at 48 hour after the admission, with values of 0.800 and 0.839 respectively.

Conclusion: according to the results of our study, the most commonly used severity scoring indexes had strong ability to detect patients with pneumonia that had increased risk for poor outcome, but none of them showed to be superior over the others in pneumonia mortality prediction.

Key words: community acquired pneumonia, severity scores, mortality

## BIOCHEMICAL, CLINICAL PARAMETERS AND ACUTE PHYSIOLOGY AND CHRONIC HEALTH EVALUATION II (APACHE II) AS PROGNOSTIC FACTOR FOR THE OUTCOME IN PATIENTS WITH SEPSIS IN THE FIRST 24 HOURS AFTER ADMISSION

K. Kapsarov<sup>1</sup>, K. Grozdanovski<sup>1</sup>, K. Spasovska<sup>1</sup>, G. Rangelov<sup>1</sup>, N. Kuzmanovski<sup>1</sup>, Z. Milenkovic<sup>1</sup>, M. Cvetanovska<sup>1</sup>, D. Jakimovski<sup>1</sup>, A. Stamenkovska<sup>2</sup>, V. Semenakova Cvetkovska<sup>1</sup>

<sup>1</sup>University Clinic for Infectious Diseases and Febrile conditions, Skopje, R.N. Macedonia

<sup>2</sup>PHI General Hospital - Gevgelija

**INTRODUCTION:** Sepsis is defined as life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection. It is also one of the leading causes of death in hospitalized patients, potentially leading to 11 million deaths worldwide.

**OBJECTIVE:** The aim of this study was to compare the biochemical, clinical parameters and acute physiology and chronic health evaluation II (APACHE II) as prognostic factor for the outcome at patients with sepsis in the first 24 hours after admission.

**METHODS:** the study included 116 adult patients with sepsis divided in two groups: survivors and nonsurvivors. Analysed patients were hospitalized at ICU of the University Clinic for Infectious Diseases in Skopje during a 2-year period. Primary outcome variable was 28-day in-hospital mortality. Demographic, clinical, biochemical parameters were recorded and analysed.

**RESULTS:** The analysis included 116 patients with sepsis, in which the overall 28-day mortality was 55 (47.4 %). The mean age of the included patients was  $61.77 \pm 15.8$  years, with 76 (65.5%) predominance of male cases. Mean level of CRP was  $228.18 \pm 1.6$  mg/L and Leukocytes was  $14.81 \pm 11.3 \times 10^9/L$ , both show no significant difference between the groups. Charlson Comorbidity index was increased in non-survivors ( $3.46 \pm 2.27$ ) but was not significantly associated with the outcome. Severity score APACHE II had higher values in nonsurvivors patients: APACHE II ( $47.85 \pm 22.20$ ), that showed statistical significance between the analyzed groups ( $p < 0.001$ ).

**CONCLUSION:** Widely used biochemical parameters at the first 24 hours after hospitalization analyzed in this study did not accurately prognoses the outcome of patients with sepsis that had increased risk for death. APACHE II score showed significantly higher values in nonsurvivor patients with sepsis and clear potential for outcome prediction in this critically ill patients.

**Key words:** sepsis, biochemical parameters , mortality, APACHE II

## ORGAN DYSFUNCTIONS, SOURCES OF INFECTION AND SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE SYNDROME AS PREDICTORS FOR SEPSIS OUTCOME

N. Kuzmanovski<sup>1</sup>, K. Grozdanovski<sup>1</sup>, Z. Milenkovicj<sup>1</sup>, K. Spasovska<sup>1</sup>, G. Rangelov<sup>1</sup>, D. Jakimovski<sup>1</sup>, K. Kapsarov<sup>1</sup>

<sup>1</sup>University Clinic for Infectious Diseases and Febrile Conditions, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia

**Introduction.** Sepsis is an acute severe life-threatening condition that results in organ dysfunction due to a dysregulated immune response to infection. Sepsis is associated with a high patient mortality rate during intensive care unit (ICU) stay.

**Objectives.** The goal of this study is to analyze the impact of number of dysfunctional organs, sources of infection and SIRS in patients with sepsis.

**Material and methods.** The study was conducted at the ICU at Clinic for infectious diseases and febrile conditions within two-year period (2018-2019). We stratified patients according to outcome. One group was patients who survived and the other one was patients who didn't survive. We used univariate analysis with independent t-test, Chi-square test and Fisher's exact test where were appropriate. The main outcome measure was 28-day mortality.

**Results.** We included 114 patients with sepsis and septic shock. Mean age was  $61.8 \pm 15.1$ . Most of the patients (74%) were male. Mean Charlson Comorbidity Index was  $3.2 \pm 2.23$  and mean CRP  $225.7 \pm 165$ . We didn't find statistical significance between survivors and nonsurvivors according to the number of SIRS parameters. The highest mortality had patients with five and six dysfunctional organs, which was statistically significant. The highest mortality was among patients with meningitis (61%), but didn't reach statistical significance.

**Conclusion.** We find that the number of failing organs is most closely associated with worse outcome. Nevertheless, the origin of the infection is important, because the patients with urinary tract infection had highest surviving rate and patients with meningitis had highest risk for unfavorable outcome. SIRS is still important for diagnosis of sepsis, but doesn't show prediction value for predicting the outcome.

**Keywords:** organ dysfunction, source of infection, SIRS, sepsis outcome.